

ВЛАДА ЗА: ЌЕ НÈ БИДЕ ИЛИ НЕ!?

Верувале или не, Македонците од дијаспората или седно раселените Македонци, од Копенхаген преку Штутгарт, Сиднеј, Мелбурн, Торонто, Лос Ангелес и уште каде не, слават и има за што да слават.

Ако се вратиме наназад на претходните избори од 2002 година кога СДСМ ги доби изборите, и ако го завртиме филмот уште малку наназад, и се потсетиме на сите лаги и маски, кои ни ги сервираа во кампањата тогашните лидери: Црвенковски, Пенев, Бучковски... ќе видиме дека ништо не направија, ниту на политичко, ниту на економско поле, само им успеа да ги донесат во Собранието терористите на чело со нивниот водач Али Ахмети.

Да ве потсетам уште еднаш, кога за време на кампањата во Битола, Црвенковски рече: "Нема коалицирање со тие крвници, со терористи...". Се излажа и сам, го излажа и народот, но затоа сега гласачите му платија на Бучко кој навистина во овие четири години испадна само Бучко...

Но, да се вратиме на денешната тема.

Да го потсетиме господиот Никола Груевски, ние раселените, за кои многумина

во татковината мислат дека сме изгубени овци по туѓината, особено оние од таборот на СДСМ. Не, нека знаат дека повеќе од многумина од нив си ја сакаме Македонија, а тоа и на дело сме го докажале и ќе стоиме на тоа и во иднина, тоа не може никој да ни го скрати или да ни го оспори. Жив пример е господинот Ѓорѓија - Џорџ Атанасоски - прилепчанец, а дали сте се прашале, вие господо, колку ги има како него, помали или уште поголеми патриоти, бизнисмени, домољубци?!

СДСМ, или накратко пребојадисаните стари комунисти, и овој пат докажаа дека не им е до опстанокот на државата Македонија, за нив само личните и партиските интереси имаа предност. А, народот??? Нема да набројувам многу, но ќе потсетам само на неколку примери, кои се доволни за оние кои од подалеку ги следат настаните во власта во последниве четири години.

Иако сè уште досегашната Влада се фали дека економијата ја подигнала за некои 0,4 проценти, што не одговара на вистината ако се види сиромаштијата и на кое дереџе е дојден обичниот, просеч-

ниот Македонец. Да ги погледнеме аферите со "бачилото" на Џемаили, кому премиерот Бучковски му исплати 730.000 евра, без око да му трепне, а ги заборави БРАНИТЕЛИТЕ и нивните фамилии на кои им додели минимални отштети. Или, да се навратиме на продажбата на ЕСМ, најголемата инвестиција на Македонија, кое отиде и покрај сите несогласувања на народот за продажбата, а се знае зошто. Какви се не бруки се направија со легитимниот бранител на Македонија, ексминистерот Љубе Бошкоски и со неговата одбрана! Зарем треба да се чудиме, тие се тие што го испратија на робија во Хаг...! Овде има уште многу, многу да се набројува, но ќе се навратиме на обврските на новата влада и на новиот премиер.

Нека знае и Никола Груевски - идниот премиер - дека ако тргне по стапките на поранешниот премиер, Љ. Георгиевски или уште полошо по стапките на Бучковски, дека ниту Црна Река ниту Вардар ќе можат да го измијат.

Денес тој ја има довербата на народот во најкритичниот момент да ја извади државата од провалијата во која ја

донесоа последните две влади. Ја има довербата и од нас, кои имаме легитимно право по Уставот како Македонци да гласаме со македонски пасоши, но тоа на министертката Илинка Митрева не ѝ одговара, како и на нејзините соработници. Но, и таа грешка наскоро, да се надеваме, ќе биде поправена.

Никола Груевски на располагање ги има сите услови со добра програма и со добри соработници да не им подлегне и да дозволи да го уценуваат, особено партнерите од албанскиот блок, и со здрав разум, како што знаеше да каже во неговите говори, кои го обврзуваат, да работи на тоа дека само ВМРО-ДПМНЕ е спасот за народот, за економијата и за опстојувањето на државата.

Ние сите, раселените, со заеднички сили ќе правиме сè за успешно работење на новата влада, а на браќата од ВМРО-ДПМНЕ, на чело со Груевски, им посакуваме голем успех и да ги поправат грешките на претходните влади и лидери, а Македонија да заличи на вистинска европска држава.

**Перо Дамчевски-Коцин,
Сиднеј, Австралија**

АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ Е ОД МАКЕДОНИЈА

Јас, Шпетим од Скопје многу сум заинтересиран за големиот Александар Македонски, со кој јазик комуницирал или кој му е мајчин јазик, бидејќи ми се случени во Швајцарија да имам другар од Грција, со кој и работам. Но, еден ден влеговме во разговор при што тој ми рече

дека жена му е Македонка, а мене ме интересираше од каде е таа. Тој ми рече дека е од Грција. Така се роди нашето големо другарство, би-

дејќи со него работев од 7 до 20 часот. Но, со текот на времето и сопругите ни станаа другарки, како јас и Гиорги.

Еднаш, тој ме покани кај

него. Јас и сопругата отидовме на гости кај другарот и комунициравме на германски јазик. Посакав со жена му да зборуваме на македонски јазик, за мене тоа беше културно и почнав да ја прашувам, но таа не ме разбираше. Ми одговори дека не слушнала таков јазик. Ја прашав

дали тоа е македонски јазик? Таа ми одговори дека е чиста Македонка, *ich bin saubere MACEDONIERIN*, но не со овој славјански јазик. Се зачудив, бидејќи таа бараше дозвола од Грција, или од Бугарија, или од Србија, да решаваат

за јазик, култура, историја.

Мислам тоа не беше добро за нашето пријателство. Јас не сум против никој, не мразам ниту нација, ниту вера. Во Скопје имам комшии Македонци од кога знам за себе, но секогаш ме интере-

сирала и нивната историја. Многу пати се среќавав со непознати луѓе и им велев дека сум од Македонија, а тие ми одговараа *ALEKSANDER DER GROSSE VON GRIECHENLAND*, а јас им велев дека тој не е од Грција туку од

Македонија и дека по националност е Македонец.

Шпетим Бајра,
Скопје

ДО МАКЕДОНЦИТЕ ВО СВЕТОТ

На 29 јуни годинава во Македонската академија на науките и уметностите преку презентација на насловот "По трагите на писмото и јазикот на античките Македонци" се промовираа откритија за нашиот јазик и писмо. Презентери беа академик Томе Бошевски и професор д-р Аристотел Тентов. По промоцијата, на академикот Томе Бошевски му изразив лична благодарност за неговиот влог во откритијата на македонското етнобитие.

Намерата ми е за овој настан да информирам што повеќе Македонци во светот. Основата на нашата комуникација треба биде научниот третман на историјата на Македонците од античко време, наспроти извесните Грци и Бугари, кои метастазирани од своите комплекси поради македонското историско, културно и духовно богатство, промислено шират невестини низ светот. Наша обврска е научните вредности од античкото минато да ги направиме достапни за нас, а потоа да ги шириме низ светот.

Во тој ред свое место треба да има научната вистина на истражувачите на Универзитетот "Комплутенс" од Мадрид, Шпанија. Научната вистина во книгата "Буруштанска етимологија" на Илија Чашуле, издадена на англиски јазик. И други научни вистини. Промоторите на означениот

наслов треба да бидат покачени и низ светот за да ја шират вистината. Оваа пролет г-ѓа Ангелина Маркус, автор на повеќе книги, пред Македонците во Канада ја пренесуваше вистината за Македонците. Ве известувам дека на 30 јуни, во Прилеп, со донааторство на господинот Ѓорѓија - Џорџ Атанасоски, основач на неделникот "Македонско сонце", е откриен споменик на Александар Македонски.

Ова обраќање е и повод за пристап кон друга тема. Според "Платформата" на Албанската академија на науките од 1998 година, во Македонија постојат "албански етнички простори". Во "Платформата" не станува збор за постоење на "македонски етнички простори" и за Македонци во Албанија. Тука треба да се укаже дека во "албанските етнички простори"

во Македонија албанскиот ресурс во 2001 година изврши етничко чистење на Македонците, што претставува и повреда на човековите права на "раселените", што е понижувачко за секој Македонец, член 5 од Универзалната декларација за правата на човекот.

Тоа е знак за продолжение на албанската нациофашистичка окупација 1941-1944 година. Еве ја заканата од "Платформата": Македонија ќе биде "буре барут". Декларацијата на албанското Собранието од 9 март 2001 година го означува за неспроведлив договорот Трајковски-Коштуница за границата од февруари 2001 година, што е знак за објава на војна на Македонија. "Рамковниот договор" од 13 август 2001 година е резултат на "Платформата", на декларацијата и на "Меморандумот за заштита

на правата на Албанците во Македонија" од 1997 година.

Со овој "Меморандум" меѓународните фактори се заблудени дека "пансловените" се "варвари", "расисти", "угнетувачи" и се изманипулирани до мерка што на Македонците ни го наложија диктатот "Рамковен договор". Со содржините на спомнатите документи треба да ги запознаеме меѓународните фактори за да ги ослободиме од заблудите, а потоа да се ослободат себеси и да не ослободат и нас Македонците од диктатот наречен "Рамковен договор", обврзувачки само за нас.

Да се упатиме кон вистината за Македонија и за Македонците.

Коле Мангов,
Скопје



Рубриките **ФОРУМ** и **ПИСМА** ја отсликуваат нашата отвореност кон јавноста. Овде автентично објавуваме и текстови кои не се во согласност со нашата уредувачка политика.

